

Топ 10 причини за смрт од животната средина

8.2 милиони од **12.6 милиони смртни случаи** предизвикани од животната средина се должат на незаразните болести



Како животната средина влијае врз нашето здравје

Луѓето се изложени на ризик фактори во своите домови, работните места и во заедницата преку:

Загадување на воздухот
во отворен и во затворен простор



Неадекватно водоснабдување, отсуство на канализација и хигиена



Хемикалии и биолошки агенси



Радијација
ултравиолетова и јонизирачка



Бучава во заедница



Професионални ризици



Климатски промени

Средина со градежни активности
вклучувајќи изградба на станбен простор и патишта




Земјоделски работи
вклучувајќи употреба на пестициди, повторна употреба на отпадна вода



Кој е најмногу погоден од животната средина

Влијанието на животната средина врз здравјето е нееднакво низ годините и најмногу ги погодува сиромашните.

Земјите со низок и среден приход го носат најголемиот дел од болестите на животната средина.



Мажи

Се малку попогодени од професионалниот ризик и од повреди.

Жени

Трпат поголема изложеност на традиционалните ризици од животната средина како што се чадот од готвење со цврсти горива или носењето на вода.

Децата помали од 5 и возрасните помеѓу 50 и 75 години се најпогодени од животната средина.



Годишно

4.9 милиони

Смртни случаи кај возрасните

помеѓу 50 и 75 години. Најчести причини се незаразните болести и повредите.

1.7 милиони

Смртни случаи кај

деца под 5 години. Водечки причини се респираторни инфекции на долните патишта и дијареа.

Можеме да ја подобриме
нашата средина за да го
подобриме нашето здравје



1. Користење стратегии за создавање малку јаглерод при производство на енергија, во домувањето и индустрија.



2. Користење на повеќе активен и јавен транспорт.



3. Воведете чисти горива за готвење, греење, осветлување и за чистење.



4. Намалете ја професионалната изложеност на ризик и подобрете ги условите за работа.



5. Зголемете ја достапноста до безбедна вода и соодветни санитарни услови и промовирајте го миењето на раце.



6. Промене те ги потрошувачките навики за да го намалите користењето на штетни хемикалии, минимизирајте го создавањето на отпад и штедете енергија.



7. Делувајте така за да ги зголемите постапките кои ве штитат од сонце.



8. Донесете забрани за пушењето за да ја намалите изложеноста на пасивно пушење.



9. Секогаш користете природ на здравје во сите политики за да се создадете поздрава средина и за да ги превенирате болестите.

Овие WIN-WIN стратегии се фундаментални за постигнување

на: 
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD



Ајде сите да работиме за поздрава животна средина во корист на нашето здравје.

Превземено од СЗО, јуни 2016.